



СМРТ НА ФАШИЗМОТ СЛОБОДА НА НАРОДОТ

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 19

Скопје, понеделник 28 јуни 1948 год.

Год. IV

Ракописите се испраќаат во дупликаат на адреса: „Службен весник на НРМ“ Пошт. фах 51 Скопје в не се враќаат

Цена на овој број е 2 динари. Претплатата за цела година 250 дин. за едно полугодие 125 динари.

135

Врз основа чл. 6 од Законот за издавање и растурање младинска и детска книжевност и печат, а со цел за поправилно усмерување и развивање на младинските и детски книги, публикации и печат, пропишувам

### ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗРАШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ И РАСТУРАЊЕ НА МЛАДИНСКА И ДЕТСКА КНИЖЕВНОСТ И ПЕЧАТ

#### Член 1

Со цел да се заштити воспитанието и образованието на младината и децата, не може без одобрение да се умножува, издава, печати и растура ни една книга, весник, илустрација, цртеж и друга публикација, наменети на младината и децата или кои што влијаат на нивното воспитание и образование.

#### Член 2

Контролата над тие книги, весници, илустрации, цртежи и друг печат и грижата за добри и здрави книги, весници, илустрации, цртежи и друг печат за младината и децата се врши преку Комисијата за младинска и детска книжевност в печат, која што има за задача:

а) постојано да го следи печатењето, издавањето, умножувањето и растурањето на библиотеките, книгите, весниците, илустрациите, цртежите и другите публикации наменети на младината и децата, или кои што влијаат на нивното воспитание и образование и на Министерот за просвета да му дава сходни предлози за раководење на развојот, квалитетната содржина, опремата и илустрациите на тие публикации за младината и децата; да води евиденција на сите тие публикации; да го следи изборот и воспитната вредност на публикациите в печатот за младината и децата и да става сходни предлози за тоа;

б) да организира, остварува и води сестрана и стварна контрола над развојот, издавањето, печатењето, умножувањето, и растурањето на книгите и печатот за младината и децата;

в) да ги прегледува библиотеките, книгите, весниците, илустрациите, цртежите и другите младински и детски публикации и печат кои што се поднесени на Министерството по чл. 5 и 9 од овој Правилник и да му поднесува на Министерот за просвета образложено мислење по тие публикации и предлог по барањето;

г) да ги одбира и утврдува годишните издавачки планови на оние претпријатија и организации кои што во поголем обим и број печатат младинска и детска книжевност, весници, илустрации, цртежи и друго и да влијае на распоредот на издавањето, како и да разграничува кое претпријатие што да печати.

#### Чл. 3

Комисијата од претходниот член е орган на Министерството за просвета и во нејзиниот состав влегуваат истакнати педагози, младински и детски писатели, стручњаци од одговарајќата област и претставници на младинската организација.

Членовите на Комисијата ги назначува со решение Министерот за просвета.

#### Чл. 4

Одобрение за печатење и издавање на младинска или детска книга, или неповремено списание должен е да бара авторот, односно издавачот или уредникот пред давањето во печат книгата, односно списанието.

#### Чл. 5

Молбата за одобрението предвидено во претходниот член се поднесува до Министерството за просвета и треба да содржи:

- 1) Име и презиме на авторот, односно издавачот или уредникот, нивното занимање и полна адреса;
- 2) насловот на книгата, односно списанието
- 3) називот на местото на печатницата и
- 4) место на издавањето.

Кон молбата се прилага и ракописот изготвен за печат.

#### Чл. 6

На ракописот на книгата, односно списанието треба да се назначат податоци за решението со кое е одобрено печатењето, издавањето, умножувањето и растурањето на публикацијата.

#### Чл. 7

Податоците од претходниот член треба да стојат и на отпечатената и пуштена во растурање книга, односно неповремено списание и тоа на нивниот почеток или крај.

#### Чл. 8

За издавање на младински или детски весник, повремено списание, серија книги или библиотека достагочно е одобрението издадено во почетокот на нивното печатење, умножување, издавање и растурање.

Тоа одобрение треба да се бара повторно само ако се мени организацијата или лицето одговорно за издавањето, или ако се мени правецот на весникот, односно списанието, серијата книги или библиотеката.

#### Чл. 9

Молбата за одобрение по чл. 8 од Правилникот треба да се поднесе до Министерството за просвета најмалку 14 дена пред почнувањето на издавањето.

Молбата од претходниот став должен е да ја поднесе издавачот, односно уредникот и таа треба да содржи:

- 1) Називот на весникот или повременото списание, односно на серијата книги или библиотеката;

2) насловот на книгите и имињата и презимињата на авторите в ивиците адреси, кога се издава серија книги или библиотека;

3) името и презимето, занимањето и адресата на издавачот, одговорниот уредник и другите членови на уредништвото, кога се издава весник или повремено списание;

4) називот (фирмата) на печатницата во која што ќе се печати;

5) местото на издавањето на весникот, повременото списание, односно серијата книги или библиотеката;

6) карактер на весникот, повременото списание, серијата книги или библиотеката.

Оваа молба не ја заменува пријавата предвидена во чл. 4 од Законот за печат.

**Чл. 10**

Весниците и повремените списанија кои излегуваат сега или ќе почнат да излегуваат до влегувањето во сила на овој Правилник, должни се молбата од чл. 9 на овој Правилник да ја поднесат најдоцна во рок од 15 дена од влегувањето во сила на овој Правилник.

**Чл. 11**

Овој Правилник влегува во сила од денот на објавувањето му во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

I бр. 6620 од 12 јуни 1948 год. Скопје.

Министер за прашвета,  
Д. Мире с. р.

**136**

Врз основа на т. 1 од Решението на Министерот на трговијата и снабдувањето на Ф. Н. Р. Ј за одредување нежитвородните подрачја и продавањето на пченица на земјоделците од тие подрачја во сврзаната трговија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/48 год.) издавам следното

**РЕШЕНИЕ**

За дополнување на Решението на ова Министерство бр. 6702 од 21 IV 1948 год. за одредување околии и места во поедини околии како нежитвородни подрачја на територијата на Н. Р. Македонија.

1

Точка 1 ред 25 / од Решението на ова Министерство бр. 6702 од 21 IV 1948 год. се дополнува и гласи:

„25/. Околија Царевоселска: Шопје, Чифлика, Полето, Киселица, Ветрен, Селник, Драгче, Луковица, Братиславин, Костин Дол, Косевица, Моштица, Коменца, Дулица, Саса, Панчарево, Нов Истевник, Разловци, Бигла, Мликово, Тодоровци, Турнин, Тработиваште, Истевник, Вирче, Град, Стамер, Звезгор, Габрово и Царево Село.“

2

Ова Решение стапува во сила веднаш.  
Бр. 4608 од 11 јуни 1948 година, Скопје

Министер,  
за трговија и снабдување  
Д. Бојановски с. р.

**С о д р ж и н а**

Рег. бр.	Стр.
135. Правилник за извршување на Законот за издавање и растурање на младинска и детска книжевност и печат — — — — —	141
136. Решение за дополнување на Решението на ова Министерство бр. 6702 од 21-IX-1948 г. за одредување околии и места во поедини околии како нежитвородни подрачја на територијата на Народна Република Македонија — — — — —	142